

Известување за концентрација со која Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о., Словенија ќе стекне самостојна контрола над КРС – ШТЕПАЊСКО НАСЕЉЕ завод за телекомуникација, Словенија

(предмет бр. 08-38 од 09.03.2020 година)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 09.03.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на стекнување на самостојна контрола од страна на Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. (Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.), со седиште на адреса Брничева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија (и индиректно од страна на БЦ Партнерс ЛЛП (BC Partners LLP), меѓународен приватен инвестициски фонд со седиште во Лондон), над работењето на установата КРС – ШТЕПАЊСКО НАСЕЉЕ завод за телекомуникација (KRS – ŠTEPANJSKO NASELJE zavod za telekomunikacije), со седиште на адреса Јакчева улица 43, 1000 Љубљана, Словенија.

Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. е во крајна сопственост на фондови советувани од БЦ Партнерс. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори, т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компаниите во кои инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерс има регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку следните индиректно зависни друштва:

- Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку DTH техничка платформа;
- ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, кое се бави со маркетиншки дејности.

КРС – ШТЕПАЊСКО НАСЕЉЕ завод за телекомуникација претставува установа (завод) основана во согласност со словенечкото право, која е сопственик на телекомуникациска мрежна инфраструктура на подрачјето на Штепањската населба во градот Љубљана и во моментот обезбедува телекомуникациски услуги на корисници на пазарот во Словенија.

КРС ШТЕПАЊСКО НАСЕЉЕ нема регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија.

Подносителот смета дека дефиницијата на релевантниот пазар на стоки може да остане отворена бидејќи, без оглед на усвоената дефиниција, предложената концентрација нема да има било какво влијание на конкуренцијата во Република Северна Македонија, имајќи предвид дека КРС воопшто не е присутна во Република Северна Македонија, и оттаму не доаѓа до преклопувања помеѓу учесниците на пазарот во Република Северна Македонија. Алтернативно, релевантните пазари би можеле да се дефинираат како:

- малопродажен пазар за обезбедување услуги на фиксна телефонија;

малопродажен пазар за обезбедување услуги на широкопојасен пристап на интернет и

- малопродажен пазар за обезбедување услуги на дистрибуција на медиумски содржини, имајќи ги во предвид претежните деловни активности на КРС.

Што се однесува до географскиот опсег на пазарот за предметната концентрација, Подносителот предлага релевантниот географски пазар да се дефинира како територијата на Република Северна Македонија.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

10.03.2020 година
Скопје